

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**До акционерите и раководството на
КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ АД Скопје**

Извештај за ревизијата на посебните финансиски извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на посебните финансиски извештаи на КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ АД Скопје („Друштвото“ или „КИБС АД Скопје“), кои се состојат од посебниот извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година и посебниот извештај за сеопфатната добивка, посебниот извештај за промените во главнината и посебниот извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и белешките кон посебните финансиски извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните посебни финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2025 година, како и неговите резултати од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди што се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија („МСР“). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на посебните финансиски извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) („Кодексот на ОМСЕС“) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на посебните финансиски извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС што е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Друго прашање

Посебните финансиски извештаи на КИБС АД Скопје за годината којашто завршува на 31 декември 2024 биле ревидирани од страна на друг ревизор кој изразил немодифицирано мислење за тие посебни финансиски извештаи на 2 мај 2025.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од посебниот годишен извештај за работата и посебната годишна сметка подготвени од страна на раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но тие не ги вклучуваат посебните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај. Нашето мислење за посебните финансиски извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања. Во врска со нашата ревизија на посебните финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со посебните финансиски извештаи или нашето разбирање, стекнато во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Доколку, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за свој факт. Ние немаме што да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на посебните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се во примена во Република Северна Македонија, како и за интерната контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвувањето на посебните финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на посебните финансиски извештаи, раководството е одговорно да ја процени способноста на Друштвото да продолжи да работи согласно претпоставката за континуитет, како и, кога е применливо, да ги обелодени прашањата поврзани со континуитетот и да ја примени сметководствената основа на континуитет, освен во случаи кога раководството има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине неговото работење, или кога не постои друга реална алтернатива освен тоа.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите и раководството на
КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ АД Скопје (продолжение)

Одговорност на ревизорот за ревизијата на посебните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие посебни финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата спроведена во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување на посебните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и собираме ревизорски докази кои се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување кое произлегува од измама е повисок од ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување кое произлегува од грешка, бидејќи измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажно прикажување или заобиколување на интерните контроли.
- Стекнуваме разбирање за интерните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите.
- Ја оценуваме соодветноста на применетите сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања подготвени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и, врз основа на собраните ревизорски докази, дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои може да предизвикаат значителен сомнеж во способноста на Друштвото да продолжи да работи согласно претпоставката за континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, должни сме во нашиот ревизорски извештај да обрнеме внимание на поврзаните обелоденувања во посебните финансиски извештаи или, доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модифицираме нашето мислење. Нашите заклучоци се засноваат на ревизорските докази собрани до датумот на нашиот ревизорски извештај. Меѓутоа, идни настани или услови може да доведат до тоа Друштвото да престане да работи согласно претпоставката за континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на посебните финансиски извештаи, вклучително и обелоденувањата, како и дали посебните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин со кој се постигнува објективна презентација.

Го известивме раководството, меѓу другото, за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата, како и за значајните наоди од ревизијата, вклучително и за евентуалните значајни недостатоци на интерната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите и раководството на
КЛИРИНШКА КУКА КЛИРИНШКИ ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ АД Скопје (продолжение)


Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено погоре во делот Други информации, раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на посебен годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува, во согласност со МСР, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Нашето мислење е дека, историските финансиски информации објавени во посебниот годишен извештај за работењето на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува.


ФОРВИС МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Јане Иванов
Управител



ул. Даме Груев бр. 7, 1000, Скопје

4 мај 2026 година



Јане Иванов
Овластен ревизор

Посебен извештај за финансиската состојба

	Белешка	31 декември 2025 000 мкд	31 декември 2024 000 мкд
Средства			
Парични средства и парични еквиваленти	5	3,619	3,045
Орочени депозити	6	16,265	10,471
Побарувања за провизии и надомести и останати средства	7	88,758	80,044
Побарувања за данок на добивка		-	1,215
Вложувања кои се чуваат за тргување	8	131,760	161,052
Вложување во подружница	9	7,996	7,996
Недвижности и опрема	10	180,695	134,014
Средства со право на користење	11	8,742	-
Нематеријални средства	12	140,233	144,404
Вкупно средства		578,068	542,241
Обврски			
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	13	35,648	31,769
Обврски за наеми		8,922	-
Обврски за данок од добивка		111	-
Вкупно обврски		44,681	31,769
Капитал			
Акционерски капитал	14	244,340	244,340
Резерви		247,597	227,112
Акумулирана добивка		41,450	39,020
Вкупно капитал и резерви		533,387	510,472
Вкупно обврски и капитал и резерви		578,068	542,241


Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Надзорниот одбор на Друштвото на ден 29.04.2026 година и се потпишани во име на Друштвото од:



Васко Атанасов
Директор
Дирекција за правни работи,
финансирање, кадри и општи работи



Елена Ристовска
Овластен сметководител
Број на лиценца 0101358



Горан Анастасовски
Генерален директор



Посебен извештај за сеопфатната добивка

	Белешка	Година што завршува на	
		31 декември 2025 000 мкд	31 декември 2024 000 мкд
Приходи од провизии и надомести		239,022	228,318
Расходи за провизии и надомести		(3,602)	(1,123)
Нето приходи од провизии и надомести	15	235,420	227,195
Приходи од камата	16	416	350
Добивка од промените на објективната вредност на вложувања кои се чуваат за тргување	8	4,208	3,906
Останати приходи од дејнсста	17	153,767	133,456
Приходи од дејноста		393,811	364,907
Трошоци за вработени	18	(174,532)	(161,998)
Депрецијација и амортизација	10, 11,12	(56,339)	(48,857)
Камата по договори за лизинг		(654)	-
Нето (расходи) од курсни разлики		(166)	(228)
Останати деловни трошоци	19	(119,344)	(113,728)
Добивка пред оданочување		42,776	40,096
Данок на добивка	20	(1,326)	(1,076)
Добивка за годината		41,450	39,020
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		41,450	39,020
Заработувачка по акција (денари по акција)			
- Основна и разводнета	21	1,696	1,597

Посебен извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Законски резерви	Фонд за ризици од работење	Реинвестирана добивка	Акумулирана добивка	Вкупно
На 1 јануари 2025 година	244,340	48,868	40,131	138,113	39,020	510,472
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Дивиденда во паричен облик	-	-	-	-	(18,535)	(18,535)
Реинвестирана добивка	-	-	-	18,534	(18,534)	-
Издвојување за фонд за ризици од работењето	-	-	1,951	-	(1,951)	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	1,951	18,534	(39,020)	(18,535)
Добивка за годината	-	-	-	-	41,450	41,450
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка за годината</i>	-	-	-	-	41,450	41,450
На 31 декември 2025 година	244,340	48,868	42,082	156,647	41,450	533,387
На 1 јануари 2024 година	244,340	48,868	38,944	115,569	23,731	471,452
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Дивиденда во паричен облик	-	-	-	-	-	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	22,544	(22,544)	-
Издвојување за фонд за ризици од работењето	-	-	1,187	-	(1,187)	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	1,187	22,544	(23,731)	-
Добивка за годината	-	-	-	-	39,020	39,020
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка за годината</i>	-	-	-	-	39,020	39,020
На 31 декември 2024 година	244,340	48,868	40,131	138,113	39,020	510,472

Посебен извештај за паричните текови

Белешка	Година што завршува на	
	31 декември 2025 000 мкд	31 декември 2024 000 мкд
Парични текови од оперативни активности		
Добивка за годината пред сданочување	42,776	40,096
Коригирана за:		
Депрецијација и амортизација	56,339	48,857
Исправка на вредност на побарувања	354	3
Приходи од камати	(416)	(350)
Расходи по камати за наеми	654	-
Директен отпис на побарувања	5	-
Приходи од провизии и надомести	(239,022)	(228,318)
Приходи од продажба на недвижности и опрема	-	(26)
Приходи од дивиденди	(32,000)	(28,000)
Приходи од усогласување на објективна вредност на удели	(4,208)	(3,906)
	(175,518)	(171,644)
Промена во останати побарувања	(9,493)	8,430
Промена во останати обврски	3,780	(4,081)
	(181,231)	(167,295)
Наплатени камати	416	350
Наплатени провизии	239,530	228,439
Нето парични текови од оперативни активности	58,715	61,494
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на недвижности и опрема	(94,403)	(14,704)
Набавка на нематеријални средства	(701)	(47,861)
Одливи по орочени депозити	(5,794)	-
Прилив од финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби	284,500	260,900
Вложувања во финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби	(255,208)	(287,406)
Прилив од дивиденди	32,000	28,000
Нето парични текови користени за инвестициони активности	(39,606)	(61,071)
Парични текови од финансиски активности		
Исплата на дивиденди	(18,535)	-
Нето парични текови користени за финансиски активности	(18,535)	-
Нето промена на парични средства и еквиваленти	574	423
Парични средства и еквиваленти на почетокот	3,045	2,622
Парични средства и еквиваленти на крајот	3,619	3,045